



За македонскиот талент надвор од земјава има што да се пишува. Секојдневно до нас доаѓаат вести за врвни светски достигнувања на нашите ширум светот, било да се од областа на културата, спортот или науката. Штипјанецот Димитар Цонев спаѓа во плејадата македонски научници, кој своето реноме го има изградено врз врвни достигнувања во повеќе научни дисциплини. Хомопатија, шијатсу, мастер - хербалност, акупунктура, ирис - дијагностика, рефлексотерапија, капиларна пункцира се само дел од медицинските дисциплини во кои Цонев е повеќе од супериорен. Потврда за неговата доминација последниве години се шестте интернационални награди, кои му се доделени од највлијателните медицински институти во светот, меѓу кои од Филадельфија, Чикаго, Монтреал, Њујорк и други.



МАКЕДОНСКИОТ ЦУС НАЈДОБАР ВО СВЕТОТ

■ Пишува:
Ружица ГОЧЕВСКА

Македонската научна јавност повторно е пријатно изненадена и тоа благодарение на нашиот Македонец од Торонто, познатиот научник со светско реноме, господинот Димитар Цонев. Добро познат во светот, овој Македонец неуморно работи на промоцијата на медицинските гранки, како што се, хомопатија, шијатсу, мастер - хербалност, акупунктура, ирис-дијагностика итн. Господинот Цонев е прв кој во Македонија ја примени ирис-дијагностиката и која, според последниот конгрес на иридологите во Холандија, покажува прецизност од 97 отсто.

Она што деновиве е актуелно е светското признание кое господинот Димитар Цонев го доби на неодамнешниот семинар кој се одржа во

Токио, Јапонија.

Во организација на Светската асоцијација за примена на природните деривати во здравјето на човекот, од 14 до 19 септември во Токио, Јапонија, се одржа семинар на тема "Природните деривати за здравје за 21. век", на кој Македонецот Димитар Цонев се закити со две признанија.

Во конкуренција на 189 учесници од повеќе земји, меѓу кои Јапонија, Кина, Германија, САД, Канада, Швајцарија, Данска, Цонев настапи по осми пат, како претставник на Канада, со својот изум "Македонски цус 2004/2005". Темата со која Цонев се претстави на годишниот семинар беше "Цусовите и нивната намена во 21. век". Според Цонев, цусовите имаат блескава иднина и ќе ги заменат витаминските таблети.

Македонскиот цус, кој го оценувале девет членови од соодветната комисија, е составен од 200 грама сок од морков, 200 грама сок од

цвекло, 2 зелени јаболка, 2 киви и 1 лимон. Тој се пие наутро, пред појадок, и има голем ефект во продолжувањето на животот, односно во подобрувањето на здравјето. Ако се пие три месеци во годината, секој ден, според проценките, го продолжува животот од 31 до 80 отсто, во зависност од која возраст е лицето и колку долго се конзумира.

Другата награда господинот Цонев ја освои за двата препарата: фабрички капсули од состојки од ангелска ајкула. Едната капсула е од масло од црн дроб на ангелска ајкула, а втората е од нејзиниот 'рбет т.е. од 'рбетниот мозок. Оваа ајкула живее длабоко во океаните и е најдобро заштитена од секакви влијанија. Дозволено е да се лови само за специјални потреби, особено за оние кои се наменети за борба против канцерогените заболувања. Таа живее неверојатно долго, околу 700 години. Цонев, со уште тројца други мајстор-хербалисти, ра-

боти во институт за производство на препарат од ангелска ајкула, како советник и консултант.

Инаку, на македонски јазик Цонев има објавено три книги за подобро здравје, во издание на "Македонска искра". Сите три се многу функционални, според методолошкиот пристап. Првите две "Со масажа до здравје" и "Тајни рецепти за долг живот" ѝ се добро познати на македонската јавност, а што се однесува до третата, најновата "Рецепти за лековити цусеви" отвора уште едно поглавје во здравата исхрана и нејзиното конзумирање. Интересно е тоа што од книгите на Цонев може да се дознаат многу едноставни вистини за онаа наша секојдневна исхрана и што таа содржи. Просто е неверојатно колку богата храна имаме во споредба со други земји и континенти, од кои некои ги сметаме за "селски" (лук, семки од тиква, семки од сончоглед итн.).